



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

бр.05-225/10 од 06.04.2016 год.

за

- Набавка на сите инвентар и материјали за разни поправки

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ , КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА

Оглас бр.05-225/11/2016

критериум за доделување на договорот: **најниска цена**

*Претседател на Комисија за јавни набавки :
Раководител на одделение за правни и општи работи*

(*Венцо Бојков*)

Кочани, април, 2016



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

I. Инструкции за понудувачите

1. Договорен орган

Договорен орган е **Општина Кочани**, со седиште на адреса : ул." Раде Кратовче " бр.1 Кочани, телефон за контакт 033-274-001, факс 033-273-542, Лице за контакт Александра Миткова, електронска адреса aleksandra.mitkova@kocani.gov.mk, моб.тел.072-275-696.

2. Предмет на договорот за јавна набавка

2.1. Согласно Планот за јавните набавки за 2016 година, за потребите на Општина Кочани, се одобри доделување на договор за јавна набавка на стоки, за предмет :

- ***Набавка на сите инвентар и материјали за разни поправки***

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација, во прилог на оваа тендерска документација.

2.2. Предметот на договорот за јавната набавка **е деллив**. Предметот на договорот е делив на делови како што е дефинирано во техничките спецификации. Економскиот оператор може да даде понуда за еден, повеќе или за сите делови од предметот на договорот за јавна набавка. Економскиот оператор не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел. За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>).

2.3. Предмет на аукцијата ќе биде вкупната цена на понудата за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка. Понудувачот може да поднесе понуда само за еден дел или за повеќе дела на предметот на набавка, при што понудата мора да опфати најмалку еден целосен дел. Понудувачот треба во својата понуда да наведе дали истата се однесува на целокупниот предмет на договорот за јавна набавка или само на одреден дел. Ако понудувачот поднесе понуда за повеќе делови на предметот на набавка истата ја поднесува на начин што ќе овозможи секој дел да се евалуира посебно. При пополнување на понудата понудувачот мора да даде единична цена без ддв за секоја посебна ставка на стока содржана во секој посебен дел на предметот на набавка за кој се јавува како учесник во постапката, во спротивно неговата понуда ќе се смета за нецелосна и ќе биде отфрлена како неприфатлива. Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на понудувачот, **без ДДВ**.

2.4. Дадените количини по вид на стоки во прилогот од техничката спецификација се максимални и Договорниот орган нема обврска да ги нарача сите за времетраење на важењето на договорите што ќе го склучат со избраните најповолни понудувачи.

3. Начин и рок на испорака

Носителот на набавката е должен стоките - предметот на договорот за јавната набавка да ги испорача на следниов начин:

3.1 Договорот за јавната набавка, за секој дел посебно ќе се склучи за период од една година , односно набавката ќе биде сукцесивна, во тек на 12 /дванаесет/ месеци, сметано од денот на стапувањето на сила на договорот за јавна набавка, а ќе се врши во зависност од потребите на Договорниот орган – Општина Кочани, по нарачка од задолжено/овластено лице кај Договорниот орган .



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

3.2 Носителот на набавката, за секој дел посебно е должен да ги испорача нарачаните количини и видови на сите инвентар и материјали за разни поправки – согласно спецификацијата, во рок од максимум 1 /еден/ ден(24 часа) сметано од денот на добиената нарачка / писмена, електронска / од задолженото/овластено лице во Договорниот орган франко-административна зграда на Општина Кочани.

3.3 Секоја понуда во која се нуди рок на испорака подолг од рамките утврдени во оваа тендерска документација , ќе се отфрлат како неприфатливи.

3.4 Понудувачот може да понуди и пократок рок на испорака, но истиот нема да биде елемент на критериум за бодирање.

3.5 Во текот на примопредавањето на стоката се утвдува квалитетот и квантитетот на испорачаниот вид и количина на стоката.

/ овој критериум не се бодира и е задолжителен елемент на договорот за јавната набавка /

4. Цена на понудата

4.1. Економскиот оператор во листата на цени, за секој дел посебно ја внесува цената за секоја ставка /единечна и вкупна/ и вкупна вредност на понудата за делот за кој се однесува понудата.

4.2. Понудената вкупна цена на понудата, за секој дел посебно треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот оператор, да биде исказана без данок на додадена вредност кој се исказува посебно.

4.3. Вкупната цена на понудата, за секој дел посебно се пишува со бројки и букви.

(Доколку понудата е поднесена од странски економски оператор, цената на понудата покрај со бројки, се пишува и со букви на англиски јазик.)

4.4. Ако вредноста на понудата, за секој дел посебно е невообичаено ниска и во голема мера не е во согласност со проценетата вредност на набавката, договорниот орган од економскиот оператор ќе побара писмено објаснување за причините за таквата цена на понудата. Ако економскиот оператор не успее да објасни на писмено, кои се причините за таквата цена во рок од 5 /пет/ дена од датумот на поднесување на барањето, или пак ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

Напомена: Цените да бидат пишувани директно во Образец на понудата (листа на цени во тендерската документација) изготвен од Договорниот орган , кој се презема директно од ЕСЈН, и не се дозволени никакви алтернативни понуди или обрасци на понуда.

Доколку цените се дадени на друг начин од претходно описаните, првичната понуда ќе биде оценета како неприфатлива во смисла на чл.3 ст.1 точка 24 од Законот за јавните набавки – („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2007; 130/2008; 97/2010; 53/2011; 185/2011; 15/2013; 148/2013; 160/2013; 28/2014; 43/2014; 130/2014; 180/2014; 78/2015 и 192/2015) и понудувачот нема да биде учесник на електронската аукција.

/ овој критериум се бодира /

5. Право на учество

5.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

5.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка и кое презело тендерска документација од ЕСЈН, под услов да е регистриран на ЕСЈН и кое ги исполнува условите согласно тендерската документација.

5.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата бидејќи избрана за носител на набавката.

5.4. Економските оператори можат да се здружат и да формираат група на економски оператори со цел заедно да поднесат групна понуда без да се поврзат во законска правна форма.

5.4.1 Составен дел на групна понуда е **договор за поднесување на групна понуда** со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка , а кој особено ги содржи следните податоци:

- членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата пред договорниот орган;
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка;
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе ја обезбеди гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција ;
- членот на групата кој ќе ја издаде фактурата/ситуацијата и сметка на која ќе се вршат плаќањата;
- краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

5.4.2 Членовите на групата економски оператори одговараат неограничено и солидарно пред договорниот орган за обврските преземени со понудата;

5.4.3 Член во групата економски оператори не може да се повлече од групата економски оператори до склучување на договорот за јавна набавка доколку :

- е носител на групата економски оператори,
- ја обезбедува гаранцијата на понудата во форма на банкарска гаранција ,
- групата економски оператори не може да го докаже исполнувањето на критериумите за утврдување на способност што се барале во постапката без тој член или
- другите членови од групата солидарно не ги преземат обврските на членот од групата кој сака да се повлече од групата економски оператори.

5.4.4 Повлекувањето на член од групата економски оператори спротивно на условите од т. 5.4.3 се смета за повлекување на групната понуда .

Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење на професионалната дејност.



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

5.5. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

5.6. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

5.7. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку економската и финансиската состојба, како и техничката или професионалната способност на понудувачот не е поддржана од други субјекти во вид на подизведувачи, тој нема обврска да доставува документација за утврдување на способност од подизведувачите. Во спротивно, ќе се постапи согласно со членовите 151 и 154 од Законот за јавните набавки, без оглед на тоа дали другите субјекти се јавуваат како подизведувачи или не.

5.8. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично) и да приложи Изјава од подизведувачот/те дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари. Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

5.9. Носителот на набавката може во текот на реализација на договорот за јавна набавка да ги менува подизведувачите за оној дел од договорот за јавна набавка што го отстапил на подизведувачи, само по претходно одобрение од договорниот орган.

5.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

5.11. Лицата кои учествуваат и помагат во евалуацијата на пријавите за учество или понудите, како и одговорното лице кај договорниот орган, не можат да бидат кандидати, понудувачи, подизведувачи или членови во група на понудувачи во соодветната постапка. Во таков случај, пријавата за учество или понудата на кандидатот или понудувачот се исклучува од постапката за доделување на договор за јавна набавка.

6. Валута на понудата

6.1. Цената на понудата се изразува исклучиво во денари / МКД.

6.2. Македонскиот денар ќе се користи како валута за евалуација на понудите.

7. Авансно плаќање

7.1. За извршување на договорот за јавна набавка не е дозволено авансно плаќање.



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

8. Исправка на аритметички грешки

8.1. Ако првичната понуда е прифатлива и е составена и доставена во согласност со тендерската документација, Договорниот орган ги коригира аритметичките грешки на следниот начин:

- ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот што е напишан со зборови;
- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш преовладува единечната цена.

8.2. Комисијата за јавни набавки ќе ги коригира грешките во понудата според описаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.

8.3. Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде активирана изјавата за сериозност на понудата на понудата.

10. Извор на средства и начин на плаќање

Средствата за реализација на конкретниот договор за јавната набавка се обезбедени во Буџетот на Општина Кочани за 2016 година, Програма Е0 ставка 423.

Плаќањето ќе биде во рок од 30 /триесет/ дена, сметано од денот на доставување на фактура со испратница во архивата на Договорниот орган, за стварно испорачани видови на стоки и количини, согласно писмената нарачка од Договорниот орган и единечните цени без ДДВ, преземени од понудата која ќе биде избрана за најповољна . ДДВ при изготвувањето на фактурата ќе биде изразен посебно .

Напомена : Начинот и рокот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од овој утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде отфрлена од страна на комисијата за јавни набавки.

/овој критериум не се бодира и е задолжителен елемент на договорот за јавната набавка /

11. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

11.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на одделна дејност;



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

- на понудувачот да не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај ;
- понудувачот да не е во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност и
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - привремена забрана за вршење одделна дејност

Понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

/овој критериум не се бодира /

11.2 Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

/овој критериум не се бодира/

12. Начин на докажување на способноста на понудувачот

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со **изјава** која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

12.1. За докажување на личната состојба:

- **изјава со потпис на одговорното лице и печат на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;**
оригинал потпишана и заверена од понудувачот /со штемпил и дата /;
- **потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;**
копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;
- **потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;**
копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;
- **потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;**
копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;
- **потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;**



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „Верно на оригинал“;

- **потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна - привремена забрана за вршење на одделна дејност ;**

копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „Верно на оригинал“;

- **потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна - трајна забрана за вршење на одделна дејност ;**

копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „Верно на оригинал“;

- **потврда од Регистарот на физички и правни лица дека не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност ;**

копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „Верно на оригинал“;

- **потврда од Регистарот на физички и правни лица дека не му е изречена прекршочна санкција – привремена забрана за вршење одделна дејност ;**

копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „Верно на оригинал“;

Документите од точка 12.1 не смеат да бидат постари од 6 /шест/ месеци, а се доставуваат **во оригинал или копија** заверена од понудувачот. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Согласно со член 102, став 4 од Законот за јавните набавки, понудувачот **не треба** со својата понуда да ги достави горенаведените документи предвидени со законот **како доказ за личната состојба**. Наместо тоа, понудувачот **поднесува изјава** дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна до денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда.

12.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да **достави со својата понуда** документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, односно да достави :

- **Потврда за регистрирана дејност/Тековна состојба....** за чие издавање надлежен орган во РМ е Централен регистар на РМ ; не постар од 6 / шест / месеци – сметано наназад од денот утврден за јавното отварање на понудите



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

оригинал или копија потпишана и заверена од понудувачот со назнака „Верно на оригинал“;

13. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација

13.1 Појаснување на тендерската документација

13.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 / три / дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

13.1.2. Појаснувањето, договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

13.1.3 Појаснувањето, договорниот орган ќе го достави преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) преку модулот „Одговор на прашања во хартиена форма“, при што откако ќе се објави одговорот, за истиот ќе биде доставена нотификација до сите економски оператори кои подигнале тендерска документација.

13.2 Изменување и дополнување на тендерската документација

13.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3/три/ дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

13.2.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 / шест / дена.

13.2.3. За продолжување на крајниот рок, договорниот орган писмено ќе ги извести сите економски оператори што подигнале тендерска документација.

14. Изготвување и поднесување на понудите

14.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација, со користење на оригиналните обрасци дадени во прилог. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок со ознака „оригинал“. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува и заверува одговорното лице на понудувачот или лице овластено од него. *Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.* Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира /округол печат и потпис / лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирano од лицето кое ја потпишува понудата.

14.2. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

Со понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

14.3. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

14.4. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за независно поднесување на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невистинити.

Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

14.5. Елементи на понудата

Поднесената првична понуда на денот утврден за јавно отворање на понудите , треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- **Образец на понуда** (Прилог 1) - **оригинал** , преземен од ЕСЈН со тендерската документација
(потпишан од одговорното лице и заверен на понудувачот);
- Пополнет образец на изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување **на личната состојба** (Прилог 2) - **оригинал**, преземен од ЕСЈН со тендерската документација ;
(потпишан од одговорното лице и заверена на понудувачот) ;
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3) - **оригинал**, преземен од ЕСЈН со тендерската документација ;
(потпишан од одговорното лице и заверен од понудувачот) ;
- Пополнет образец на изјава за независна понуда (Прилог 4) - **оригинал**, преземен од ЕСЈН со тендерската документација;
(потпишан од одговорното лице и заверен од понудувачот) ;
- Документи за утврдување на професионалната дејност, утврдени во точка 12.2. од оваа тендерска документација;
(оригинал или копии потпишани и заверени од понудувачот со назнака „ Верно на оригинал “;



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

14.6. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик.

14.7. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата, за секој дел посебно ќе изнесува **60 / шеесет /** дена од денот на нејавното отворање на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот.

Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

14.8. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во запечатен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во запечатен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отварај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку сите пликоа не се запечатени и обележани како што се бара, Договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата.

14.9. Принцип на една понуда

Едно правно или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи.

Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

Понуда може да поднесе само понудувач кој ја има преземено тендерската документација од ЕСЈН каде што е прикачена со огласот објавен од Договорниот орган и за кој Договорниот орган има добиено електронска потврда за превземање на тендерската документација , согласно Правилникот за начинот на користење на ЕСЈН .

15. Краен рок и место за поднесување на понудите

15.1. Краен рок за поднесување на понудите е : 12.04.2016 година во 12 часот.

15.2. Понудите се поднесуваат на следнава адреса :

Општина Кочани, ул. „Раде Кратовче“ бр.1 Кочани , со назнака " За барање за прибирање на понуди " бр. 05-225/11/2016.



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

16. Нејавно отворање и евалуација на понудите

16.1. Отворањето на понудите не е јавно, односно на денот на отворањето на понудите нема да присуствуваат претставници на понудувачите.

16.2. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. **Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.**

17. Критериуми за доделување на договорот

Критериум за доделување на договорот за јавна набавка **е најниска цена**. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди **најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива, за секој дел посебно**. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

18. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

18.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

18.2. Оваа постапка нема да се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), освен во делот на електронската аукција која задолжително се спроведува преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

18.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН¹, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

18.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. **Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти**, и увозни царини, **без ДДВ**, за секој дел посебно. **Почетна цена на електронската аукција е најниската цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.** Поканите за

¹ Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на е-меил адресата на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Договорниот орган ќе испрати поединечно известување до оној економски оператор кој не е квалификуван за учество на електронска аукција.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци:
почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди; почетната цена на квалификуваниот понудувач, односно неговата првично поднесена цена; датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; како и интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци:

- идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена,
- информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и
- временскиот период за поднесување конечна цена.

Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена , првично понудената цена ќе се смета за конечна.



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

19. Доделување на договорот за јавна набавка

19.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапка со барање за прибирање на понуди, договорот го доделува на економскиот оператор кој понудил најниска цена во текот на негативното наддавање.

19.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата во архивата на Договорниот орган.

19.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана понудата на понудувачот оној кој прв ја поднел понудата во архивата на Договорниот орган .

19.4. Доколку во текот на постапката за доделување договор за јавна набавка, најповолната прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока од износот на средства утврден во одлуката за јавна набавка, договорниот орган може да ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на договорот, под услов понудената цена да не е понеповолна од реалните цени на пазарот и да не го надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката согласно со Законот за јавните набавки.

19.5. Во случај да е поднесена само една прифатлива понуда во првата фаза од постапката, договорниот орган задолжително го поканува единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН.

19.6. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

19.7. *По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно пропорционално намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраницот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).*

20. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

20.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој поднел најниска цена во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

20.2. Пред истекот на периодот на важење на понудата, а најдоцна во рок од 3 /три/ дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда, избраницот најповолен економски оператор ќе биде известен во писмена форма дека неговата понуда е прифатена. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда.



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

21. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки /,, Службен весник на РМ “бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14 , 78/15 и 192/15. **Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.**

22. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

22.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за

Набавка (со вклучена испорака) на ситен инвентар и материјали за разни поправки
сукцесивна и делива набавка и тоа:

ДЕЛ 1. Набавка (со вклучена испорака) на водовод, канализациони мрежи и санитарија
ДЕЛ 2. Набавка (со вклучена испорака) на бои, лакови и железарија
ДЕЛ 3. Набавка (со вклучена испорака) на електрични материјали и уреди

ДЕЛ 1. Набавка (со вклучена испорака) на водовод, канализациони мрежи и санитарија

1	2	3	4
<i>Реден број</i>	<i>Опис на стоката</i>	<i>Ед. мерка</i>	<i>количина</i>
1	Вентил пропусен месинган $\frac{1}{2}$ цол	парче	2
2	Вентил пропусен месинган $\frac{3}{4}$ цол	парче	2
3	Вентил пропусен ППР Ф 20 mm	парче	2
4	Вентил пропусен ППР Ф 25 mm	парче	2
5	ЕК вентил $\frac{1}{2}$ - 3/8 цол	парче	2
6	Колено ППР Ф 20/90 mm	парче	2
7	Колено ППР Ф 25/90 mm	парче	2
8	Цевка ППР Ф 20 mm	метар	2
9	Цевка ППР Ф 25 mm	метар	2
10	Батерија за лавабо сидна еднорачна со излив до 200мм.		2



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

11	Батерија за лавабо усадна еднорачна со излив до 200 мм.		2
12	Чешма за ладна вода сидна С-200	парче	2
13	Затворач за чешма ½ цол (вирбла)	парче	2
14	Затворач за чешма 3/8 цол (вирбла)	парче	2
15	Умивалник без чизма од 50 до 60 см. (керамички)	парче	2
16	Пластичен капак за ВЦ-шолја, димензии од 44x37cm.	парче	2
17	ВЦ-шолја стандардна (керамичка) со одвод во под.	парче	2
18	Казанче за ВЦ-шолја високо монтажно , максимум 101	парче	2
19	Казанче за ВЦ-шолја ниско монтажно , максимум 101	парче	2
20	Панцир црево за насадна батерија од максимум 50 см, 3/8 цол	метар	2
21	Пвц црево за ВЦ-казанче, ребрасто од максимум 1, 8 м.	метар	2
22	Одводно црево (ребрасто-растегливо) до 80 см.	метар	2
23	Штуцна гумена ексцентар, Ф 110	парче	2
24	Штуцна гумена права, Ф 110	парче	2
25	Подложна гума за ВЦ-шолја	парче	2
26	Завршна гума за шолја, од Ф-50	парче	5
27	Тефлон трака димензии од 19 mm x 0,20mm и пакување до 15m	парче	2
28	Водоинсталатерска клешта со дупол зглоб димензии 45° 51``	парче	2
29	Цвицангла со должина до Ф 200 mm • Должина: до Ф 200 mm • Макс. капацитет на сечење: 16 AWG • Макс. дијаметар на жица: Ф 13 mm • Сила на сечење минимум5 kg	парче	2
30	Пвц градинарско црево за наводнување, ½ цол	метар	5
31	Пвц градинарско црево за наводнување, ¾ цол	метар	2
32	Копач од максимум 2,5kg. со дрвена ракка	парче	2
32	Гребула од максимум 32 заба со дрвена ракка, од 330 mm - 385 mm	парче	2
34	Коса за косење од максимум 60 см.	парче	2
35	Лопата метална рамна за ископ со дрвена ракка со димензии од 1400/250мм. до 1600/ 300 mm.	парче	2
36	Лопата за снег пластична (со дрвена ракка) ширина: максимум 50 mm длабочина: максимум 250 mm висина: максимум 720 mm	парче	2



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

ДЕЛ 2. Набавка (со вклучена испорака) на бои, лакови и железарија

1	2	3	4
Реден број	Опис на стоката	Ед. мерка	количина
1.	Боја основна, пакувана во амбалажа од максимум 1000 ml	литар	21
2.	Боја емајл лак, пакувана во амбалажа од максимум 1000 ml.	литар	21
3.	Разредувач уљен, пакуван во амбалажа од максимум 1000 ml. Наменет за разредување на алкидни и акрилни премази, како и за миење на алат.	литар	20
4.	Разредувач нитро, пакувана во амбалажа од максимум 1000 ml..	литар	20
5.	Гипсено лепило, пакувано во амбалажа до 3 kg	килограм	3
6.	Книжна самолеплива трака со ширина од максимум 19 mm., должина до 20 m	метар	135
7.	Книжна самолеплива трака со ширина од максимум 35 mm. должина до 50 m	метар	135
8.	Четка за бојадисување , мин.4"/100mm, мин.должина 64mm и дебелина 14mm, пластична дршка	парче	10
9.	Четка за бојадисување , мин. 3"/75mm, мин. должина 50 mm идебелина 14mm, пластична дршка	парче	10
10.	Универзален силикон, пакуван во амбалажа од 0,280 до 0,300 l.	литар	6
11.	Универзално лепило, пакувано во амбалажа од 120 ml. до 1 литар	литар	5
12.	Дисперзивно лепило за дрво, пакуван во амбалажа од 0,250 l. до 1 l.	литар	5
13.	Заштитни ракавици, гумени, долги Отпорни на масти и уље, без силикон, должина 23cm - 27 cm. големина 7-11	пар	30
14.	Заштитни ракавици, гума – платно, кратки Отпорни на масти и уље, без силикон, должина 23cm - 27 cm. големина 7-11	пар	30
15.	Гумени чизми, голема отпорност на топлина, абразија, пробивање и кинење. големина 40-47	пар	5
16.	Шајки од 3cm	кг.	3
17.	Шајки од 4cm	кг.	4
18.	Шајки од 5cm	кг.	3
19.	Шајки од 10 cm.	кг.	10
20.	Брава за дрвена врата од 6,5cm.	парче	20



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

21.	Брава за метална врата од 2,5cm.	парче	20
22.	Цилиндар за брава 30x30cm.	парче	20
23.	Цилиндар за брава 40x40cm.	парче	20
24.	РАЧКИ – за внатрешни и надворешни врати (единоделни со шилдови и двodelни со розетна)	парче	30
25.	Катанец со заклучување без употреба на клуч, максимум 50 mm, 3 клуча	парче	20
26.	Брусен камен за метал Ф115mm со дебелина 1mm Главни технички параметри:115x1,0x22,2mm, норма: EN 12413 или еквивалентно	парче	5
27.	Брусен камен за метал Ф 230 mm со дебелина 2 mm Главни технички параметри: 230x1,9x22,2mm, норма: EN 12413 или еквивалентно	парче	5
28.	Електроди Ф 2,5мм x 350 mm ,со кисела облога	кг.	20
29.	Бургија за метал Ф6 HSS ,За брзо и прецизно дупчење во мек челик, лим и обоени метали	парче	15
30.	Бургија за метал Ф10 HSS ,За брзо и прецизно дупчење во мек челик, лим и обоени метали	парче	15
31.	Бургија за бетон Ф6 Бургии за дупчење во бетон, цигла,камен, керамика, мермер и др.Карбидни остри врвови и спиралната форма за брзо отстранување остатоци од дупчење	парче	15
32.	Бургија за бетон Ф10 Бургии за дупчење во бетон, цигла,камен, керамика, мермер и др.Карбидни остри врвови и спиралната форма за брзо отстранување остатоци од дупчење	парче	15
33.	Хол штраф 4x16 mm Упуштена глава, JUS MB1 510 / DIN 97 или еквивалентно	парче	200
34.	Хол штраф 4x30 mm Упуштена глава, JUS MB1 510 / DIN 97 или еквивалентно	парче	200
35.	Универзален скалпер максимум 18mm сечило.	парче	10
36.	Чекан од 200 gr со дрвена ракка. Главни технички параметри: дрвена ракка: 200g норма: DIN 1041, GS или еквивалентно	парче	2
37.	Чекан од 1000 gr со дрвена ракка. Главни технички параметри: дрвена ракка: 1000g норма: DIN 1041, GS или еквивалентно	парче	2
38.	Метро за мерење должина до 5m со копче за запирање на лентата., опсег 0.05 -5m	парче	5
39.	Метро за мерење на должина до 10m со копче за запирање на лентата,опсег 0.05-10 m	парче	5
40.	Пантлика за мерење на должина до 50 метри со навој и ракка		3
41.	Шпакла ростфрај нитнована до 100 mm, со дрвена	парче	5



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

	рачка		
42.	Бансек комплет со лист за сечење до 300 mm	парче	2
43.	Пиштол за силикон	парче	3
44.	Акрилатно премазноз средство на водена база, наменето за завршна заштита и декоративна обработка на внатрешни зидни површини во бела боја пакувано во амбалажа од 1 до 5 литри	литар	50
45.	Акрилатно премазноз средство на водена база, наменето за завршна заштита и декоративна обработка на внатрешни зидни површини во бела боја пакувано во амбалажа од 5 до 25 литри	литар	125
46.	Сет штрафцигери , обични(6 до 7 парчиња - комбинирани)	сет	2
47.	Сет рачвasti клучеви 12 парчиња 6-32mm. комбинирани	сет	2
48.	Алуминиумска скала, мин. 3+1скалила, мин. средна висина на дофат: 3 m	парче	2
49.	Жица армирачка Ф 2, според DIN 17140 со затезна цврстtina Rm < 380 N/mm ² и издолжување поголемо од 25% или еквивалентно	кг.	10

ДЕЛ 3. Набавка (со вклучена испорака) на електрични материјали и уреди

1	2	3	4
Реден број	Опис на стоката	Ед. мерка	количина
1	- Утичница бела 16A, 250V ~ (AC) HRN EN 60669-1 DIN EN 60669-1 - контактни завртки max 2-2,5mm ² - отвор за монтажа Ø 60mm или еквивалентно	парче	5
2	- Утичница дупла - вградна 16A, 250V ~ (AC) - во согласност со HRN EN 60669-1 DIN EN 60669-1 - контактни завртки max 2-2,5mm ² - отвор за монтажа Ø 60mm или еквивалентно	парче	5
3	- Прекинувач еднополсен обичен - вграден 10A, 250V ~ (AC) - во согласност со HRN EN 60669-1 DIN EN 60669-1 - контактни завртки max 2-2,5mm ² - отвор за монтажа Ø 60mm или еквивалентно	парче	5



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

4	<ul style="list-style-type: none">- Утикач петполен за на кабел L поврзување- Дуропласт 16A 400V<ul style="list-style-type: none">• Номинални вредности: 16A, 400V~ (AC)• Терминали: со завртки, макс. 2,5mm• Материјал: Дуропласт~ или еквивалентно	парче	5
5	<ul style="list-style-type: none">• Т разводник со три излеза Номинални вредности: 16A, 400V~ (AC)	парче	5
6	Бистра сијалица од 100 W за фасонка E27 или еквивалент	парче	30
7	Бистра сијалица 60 W за фасонка E27 или еквивалент	парче	30
8	Живина сијалица од 125 W за фасонка Е 27 или еквивалент	парче	4
9	Живина сијалица од 160 W за фасонка Е 27 или еквивалент	парче	4
10	T8 флуо-сијалица 18W, 3000K Грло G13 должина 59 cm Обем 2,6 cm макс. оптоварување 18 Watt Просечен животен век на сијалицата 10000 часа Температура на боја 3000 Kelvin Светлосен флукс 1350 lm или еквивалент	парче	10
11	T8 флуо-сијалица 36W, Грло G13 должина 120 cm Обем 2,6 cm макс. оптоварување 36 Watt Просечен животен век на сијалицата 10000 часа Светлосен флукс 700 lm или еквивалент	парче	10
12	T8 флуо-сијалица 58W, Грло G13 должина 150 cm Обем 2,6 cm макс. оптоварување 58 Watt Просечен животен век на сијалицата 10000 часа Светлосен флукс 700 lm или еквивалент	парче	10
13	Стартер за флуо цевка неонка од 4-80w	парче	10



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

14	<ul style="list-style-type: none">- Фасонка Е27 стандард бакелит / порцеланФасонка Е27 - 180° С - РВТ• Напон: 250 V ~• Температурно подрачје: 180 °C• Поврзување: без завртки за водови од 0,5 mm² до 1 mm²• Материјал: 180 °C - РВТ• Изработени се врз основа на DIN EN 60 238 <p>или еквивалент</p>	парче	10
15	Проводник за струја(кабел) ППГ 3x1,5mm	метар	10
16	Проводник за струја(кабел) ППГ 3x2,5mm	метар	10
17	Проводник за струја(кабел) ППЛ 3x1,5mm	метар	10
18	Проводник за струја(кабел) ППЛ 3x2,5mm	метар	10
19	Проводник за струја(силикон кабел) ПП/Ј 2x0,75mm	метар	10
20	Продолжен кабел 3x1,5mm од 3 m со три излези	парче	8
21	Продолжен кабел 3x1,5mm од 5 m со пет излези	парче	8
22	Осигурувачи топливи (патрони) 25A	парче	8
23	Осигурувачи топливи (патрони) 63A	парче	8
24	Осигурувачи топливи (патрони) 16A	парче	8
25	Автоматски осигурувачи 16A, 1 пол, работен напон 230/400 V, работна фреквенција 50/60 Hz, класа на заштита IP 20 или еквивалентен	парче	2
26	Автоматски осигурувачи 20A, 1 пол, работен напон 230/400 V, работна фреквенција 50/60 Hz, класа на заштита IP 20 или еквивалентен	парче	2
27	Автоматски осигурувачи 25A, 1 пол, работен напон 230/400 V, работна вреквенција 50/60 Hz, класа на заштита IP 20 или еквивалентен	парче	2
28	Автоматски осигурувачи 63A, 1 пол, работен напон 230/400 V, работна фреквенција 50/60 Hz, класа на заштита IP 20 или еквивалентен	парче	2
29	Табла изработена од самогасива пластика отпорна на топлина со вградени краткоспојни клеми за минимум 18 автоматски осигурувачи	број	2
30	Флуо арматура - затворена, дупла со две цевки, должина на цевките 60 см	парче	2
31	Флуо арматура - затворена, дупла со две цевки, должина на цевките 120 см	парче	2
32	Флуо арматура - затворена, дупла со две цевки, должина на цевките 150 см	парче	2



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

33	Фазомер -мал шрафцигер наменет за контактна детекција на присуство на AC напон од 220-250V, со штип3бка за закачување на цеб	парче	3
34	Бојлерче со пластично казанче за вода до 5л, 1000 W	парче	2
35	Батеришка ламба со 5mm дијаметар (30 000mcd). Трајност на LED диодите до 50 000h. 1x 1.5V AA батерија, траење на батерији до 5h при непрекинато осветлување.	парче	2
36	Изолир лента за струја од максимум 20 m	парче	8
37	Батерији алкални AA од 1,5v обични тенки	парче	8
38	Грејач за термо печка 2,5kw/3kw димензија,65x64,5x32cm	број	3
39	Батерија 1,5V. C.R14 дебели	парче	5

*Изработил:
Економ набавчик,
Христофор Манов*



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

(итембил на понудувачот)

Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот број xxx објавен на ЕСЈН, од страна на Општина Кочани , за доделување на договор за јавна набавка на стоки, и тоа за

Набавка (со вклучена испорака) на ситен инвентар и материјали за разни поправки, и тоа:

ДЕЛ 1 - Набавка (со вклучена испорака) на водовод, канализациони мрежи и санитарија

ДЕЛ 2 - Набавка (со вклучена испорака) на бои, лакови и железарија

ДЕЛ 3 - Набавка (со вклучена испорака) на електрични материјали и уреди

со спроведување на Постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција, за секој дел посебно, преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација која ја преземавме од ЕСЈН , ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

- Адреса: _____
- Телефон: _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Даночен број: _____ ЕМБС:_____

Дел II – Техничка и финансиска понуда

II.1. Согласни сме да ги испорачаме следните стоки:



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

Согласно техничката спецификација, составен дел на тендерската документација.

За ДЕЛ 1, 2, 3 од образецот на понуда

* Да се штиклира соодветното поле, во зависност од тоа за кој дел од предметот на набавка поднесувате понуда (може и за повеќе делови

II.2.1 Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени, за секој дел посебно



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

ДЕЛ 1 – Набавка (со вклучена испорака) на водовод, канализациони трежси и санитарија

1	2	3	4	5	6
Реден број	Опис на стоката	Ед. мерка	коли чина	единечна цена без ДДВ	вкупна цена без ДДВ (4 * 5)
1	2	3	4		
Реден број	Опис на стоката	Ед. мерка	количина		
1	Вентил пропусен месинган $\frac{1}{2}$ цол	парче	2		
2	Вентил пропусен месинган $\frac{3}{4}$ цол	парче	2		
3	Вентил пропусен ППР Ф 20 mm	парче	2		
4	Вентил пропусен ППР Ф 25 mm	парче	2		
5	ЕК вентил $\frac{1}{2}$ - 3/8 цол	парче	2		
6	Колено ППР Ф 20/90 mm	парче	2		
7	Колено ППР Ф 25/90 mm	парче	2		
8	Цевка ППР Ф 20 mm	метар	2		
9	Цевка ППР Ф 25 mm	метар	2		
10	Батерија за лавабо сидна еднорачна со излив до 200мм.		2		
11	Батерија за лавабо усадна еднорачна со излив до 200 mm.		2		
12	Чешма за ладна вода сидна С-200	парче	2		
13	Затворач за чешма $\frac{1}{2}$ цол (вирбла)	парче	2		
14	Затворач за чешма 3/8 цол (вирбла)	парче	2		
15	Умивалник без чизма од 50 до 60 см. (керамички)	парче	2		
16	Пластичен капак за ВЦ-шолја, димензии од 44x37cm.	парче	2		
17	ВЦ-шолја стандардна (керамичка) со одвод во под.	парче	2		
18	Казанче за ВЦ-шолја високо монтажно , максимум 101	парче	2		
19	Казанче за ВЦ-шолја ниско монтажно , максимум 101	парче	2		
20	Панцир црево за насадна батерија од максимум 50 см, 3/8 цол	метар	2		
21	Пвц црево за ВЦ-казанче, ребрасто од максимум 1, 8 m.	метар	2		
22	Одводно црево (ребрасто-растегливо)	метар	2		



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

	до 80 см.				
23	Штуцна гумена ексцентар, Ф 110	парче	2		
24	Штуцна гумена права, Ф 110	парче	2		
25	Подложна гума за ВЦ-шолја	парче	2		
26	Завршна гума за шолја, од Ф-50	парче	5		
27	Тефлон трака димензии од 19 mm x 0,20mm и пакување до 15m	парче	2		
28	Водоинсталатерска клешта со дупол зглоб димензии 45° 51``	парче	2		
29	Цвицангла со должина до Ф 200 mm • Должина: до Ф 200 mm • Макс. капацитет на сечење: 16 AWG • Макс. дијаметар на жица: Ф 13 mm • Сила на сечење минимум5 kg	парче	2		
30	Пвц градинарско црево за наводнување, $\frac{1}{2}$ цол	метар	5		
31	Пвц градинарско црево за наводнување, $\frac{3}{4}$ цол	метар	2		
32	Копач од максимум 2,5kg. со дрвена ракка	парче	2		
32	Гребула од максимум 32 заба со дрвена ракка, од 330 mm - 385 mm	парче	2		
34	Коса за косење од максимум 60 см.	парче	2		
Вкупна цена без ДДВ:					

II.3. Вкупната вредност на нашата понуда, за ДЕЛ 1, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, **без вклучен ДДВ**, согласно техничката спецификација, изнесува:

[со бројки]

(_____)
[со букви] денари.

Вкупниот износ на **ДДВ** , изнесува _____ [со бројки]

II.4. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака на стоката утврдени во тендерската документација.

II.5. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација.



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

II.6. Се согласуваме со начинот и рокот на плаќање утврден во тендерската документација.

II.7. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација .

Место и датум

Одговорно/овластено лице

(потпис и печат)

*Образецот на понудата може да биде потписан и од лице овластено од одговорното лице (со прилог овластување).



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

ДЕЛ 2 - Набавка (со вклучена испорака) на бои, лакови и железарија

1	2	3	4	5	6
Реден број	Опис на стоката	Ед. мерка	коли чина	единечна цена без ДДВ	вкупна цена без ДДВ (4 * 5)
1.	Боја основна, пакувана во амбалажа од максимум 1000 ml	литар	21		
2.	Боја емајл лак, пакувана во амбалажа од максимум 1000 ml.	литар	21		
3.	Разредувач уљен, пакуван во амбалажа од максимум 1000 ml. Наменет за разредување на алкидни и акрилни премази, како и за миење на алат.	литар	20		
4.	Разредувач нитро, пакувана во амбалажа од максимум 1000 ml..	литар	20		
5.	Гипсено лепило, пакувано во амбалажа до 3 kg	килограм	3		
6.	Книжна самолеплива трака со ширина од максимум 19 mm., должина до 20 m	метар	135		
7.	Книжна самолеплива трака со ширина од максимум 35 mm. должина до 50 m	метар	135		
8.	Четка за бојадисување , мин.4"/100mm, мин.должина 64mm и дебелина 14mm, пластична дршка	парче	10		
9.	Четка за бојадисување , мин. 3"/75mm, мин. должина 50 mm идебелина 14mm, пластична дршка	парче	10		
10.	Универзален силикон, пакуван во амбалажа од 0,280 до 0,300 l.	литар	6		
11.	Универзално лепило, пакувано во амбалажа од 120 ml. до 1 литар	литар	5		
12.	Дисперзивно лепило за дрво, пакуван во амбалажа од 0,250 l. до 1 l.	литар	5		
13.	Заштитни ракавици, гумени, долги Отпорни на масти и уље, без силикон, должина 23 см - 27 см. големина 7-11	пар	30		
14.	Заштитни ракавици, гума – платно, кратки	пар	30		



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

	Отпорни на маст и уље,без силикон, должина 23см - 27 см. големина 7-11				
15.	Гумени чизми, голема отпорност на топлина,абразија, пробивање и кинење. големина 40-47	пар	5		
16.	Шајки од 3см	кг.	3		
17.	Шајки од 4см	кг.	4		
18.	Шајки од 5см	кг.	3		
19.	Шајки од 10 см.	кг.	10		
20.	Брава за дрвена врата од 6,5см.	парче	20		
21.	Брава за метална врата од 2,5см.	парче	20		
22.	Цилиндар за брава 30x30см.	парче	20		
23.	Цилиндар за брава 40x40см.	парче	20		
24.	РАЧКИ – за внатрешни и надворешни врати (единделни со шилдови и двodelни со розетна)	парче	30		
25.	Катанец со заклучување без употреба на клуч, максимум 50 mm, 3 клучка	парче	20		
26.	Брусен камен за метал $\Phi 115\text{mm}$ со дебелина 1mm Главни технички параметри: $115 \times 1,0 \times 22,2\text{mm}$, норма: EN 12413 или еквивалентно	парче	5		
27.	Брусен камен за метал $\Phi 230\text{ mm}$ со дебелина 2 mm Главни технички параметри: $230 \times 1,9 \times 22,2\text{mm}$, норма: EN 12413 или еквивалентно	парче	5		
28.	Електроди $\Phi 2,5\text{mm} \times 350\text{ mm}$,со кисела облога	кг.	20		
29.	Бургија за метал $\Phi 6\text{ HSS}$, За брзо и прецизно дупчење во мек челик, лим и обоени метали	парче	15		
30.	Бургија за метал $\Phi 10\text{ HSS}$,За брзо и прецизно дупчење во мек челик, лим и обоени метали	парче	15		
31.	Бургија за бетон $\Phi 6$ Бургии за дупчење во бетон, цигла,камен, керамика, мермер и др.Карбидни остри врвови и спиралната форма за брзо отстранување остатоци од дупчење	парче	15		
32.	Бургија за бетон $\Phi 10$ Бургии за дупчење во бетон, цигла,камен, керамика, мермер и др.Карбидни остри врвови и	парче	15		



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

	спиралната форма за брзо отстранување остатоци од дупчење				
33.	Хол штраф 4x16 mm Упуштена глава, JUS MB1 510 / DIN 97 или еквивалентно	парче	200		
34.	Хол штраф 4x30 mm Упуштена глава, JUS MB1 510 / DIN 97 или еквивалентно	парче	200		
35	Универзален скалпер максимум 18mm сечило.	парче	10		
36.	Чекан од 200 gr со дрвена ракка Главни технички параметри: дрвена ракка: 200g норма: DIN 1041, GS или еквивалентно.	парче	2		
37.	Чекан од 1000 gr со дрвена ракка. Главни технички параметри: дрвена ракка: 1000g норма: DIN 1041, GS или еквивалентно	парче	2		
38.	Метро за мерење должина до 5м со копче за запирање на лентата., опсег 0.05 -5m	парче	5		
39.	Метро за мерење на должина до 10м со копче за запирање на лентата,опсег 0.05-10 m	парче	5		
40.	Пантлика за мерење на должина до 50 метри со навој и ракка		3		
41.	Шпакла ростфрај нитнована до 100 mm, со дрвена ракка	парче	5		
42.	Бансек комплет со лист за сечење до 300 mm	парче	2		
43.	Пиштол за силикон	парче	3		
44.	Акрилатно премазно средство на водена база, наменето за завршна заштита и декоративна обработка на внатрешни зидни површини во бела боја пакувано во амбалажа од 1 до 5 литри	литар	50		
45.	Акрилатно премазно средство на водена база, наменето за завршна заштита и декоративна обработка на внатрешни зидни површини во бела боја пакувано во амбалажа од 5 до 25 литри	литар	125		
46.	Сет штрафцигери , обични(6 до 7 парчиња -комбинирани)	сет	2		
47.	Сет рачвasti клучеви 12 парчиња 6-	сет	2		



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

	32mm. комбинирани				
48.	Алуминиумска скала, мин. 3+1скалила, мин. средна висина на дофат: 3 м	парче	2		
49.	Жица армирачка Ф 2, според DIN 17140 со затезна цврстлина Rm < 380 N/mm ² и издолжување поголемо од 25% или еквивалентно Вкупна цена без ДДВ:	кг.	10		

II.3. Вкупната вредност на нашата понуда, за ДЕЛ 2, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, **без вклучен ДДВ**, согласно техничката спецификација, изнесува:

[со бројки]

(_____)
[со букви] денари.

Вкупниот износ на **ДДВ** , изнесува _____ [со бројки]

II.4. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака на стоката утврдени во тендерската документација.

II.5. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација.

II.6. Се согласуваме со начинот и рокот на плаќање утврден во тендерската документација.

II.7. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација .

Место и датум

Одговорно/овластено лице

_____ (потпис и печат)

*Образецот на понудата може да биде потписан и од лице овластено од одговорното лице (со прилог овластување)



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

ДЕЛ 3 - Набавка (со вклучена испорака) на електрични материјали и уреди

1	2	3	4	5	6
Реден број	Опис на стоката	Ед. мерка	коли чина	единечна цена без ДДВ	вкупна цена без ДДВ (4 * 5)
1	- Утичница бела 16A, 250V ~ (AC) HRN EN 60669-1 DIN EN 60669-1 - контактни завртки max 2-2,5mm ² - отвор за монтажа Ø 60mm или еквивалентно	парче	5		
2	- Утичница дупла - вградна 16A, 250V ~ (AC) - во согласност со HRN EN 60669-1 DIN EN 60669-1 - контактни завртки max 2-2,5mm ² - отвор за монтажа Ø 60mm или еквивалентно	парче	5		
3	- Прекинувач еднополен обичен - вграден 10A, 250V ~ (AC) - во согласност со HRN EN 60669-1 DIN EN 60669-1 - контактни завртки max 2-2,5mm ² - отвор за монтажа Ø 60mm или еквивалентно	парче	5		
4	- Утикач петполен за на кабел L поврзување - Дуропласт 16A 400V <ul style="list-style-type: none">• Номинални вредности: 16A, 400V~ (AC)• Терминацији: со завртки, макс. 2,5mm• Материјал: Дуропласт~ или еквивалентно	парче	5		
5	• Т разводник со три излеза Номинални вредности: 16A, 400V~ (AC)	парче	5		
6	Бистра сијалица од 100 W за фасонка E27 или еквивалент	парче	30		
7	Бистра сијалица 60 W за фасонка E27 или еквивалент	парче	30		



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

8	Живина сијалица од 125 W за фасонка Е 27 или еквивалент	парче	4		
9	Живина сијалица од 160 W за фасонка Е 27 или еквивалент	парче	4		
10	T8 флуо-сијалица 18W, 3000K Грло G13 должина 59 cm Обем 2,6 cm такс. оптоварување 18 Watt Просечен животен век на сијалицата 10000 часа Температура на боја 3000 Kelvin Светлосен флукс 1350 lm или еквивалент	парче	10		
11	T8 флуо-сијалица 36W, Грло G13 должина 120 cm Обем 2,6 cm такс. оптоварување 36 Watt Просечен животен век на сијалицата 10000 часа Светлосен флукс 700 lm или еквивалент	парче	10		
12	T8 флуо-сијалица 58W, Грло G13 должина 150 cm Обем 2,6 cm такс. оптоварување 58 Watt Просечен животен век на сијалицата 10000 часа Светлосен флукс 700 lm	парче	10		



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

	или еквивалент				
13	Стартер за флуо цевка неонка од 4-80w	парче	10		
14	<ul style="list-style-type: none">- Фасонка Е27 стандард бакелит / порцелан Фасонка Е27 - 180° С - РВТ или еквивалентно• Напон: 250 V ~• Температурно подрачје: 180 °C• Поврзување: без завртки за водови од 0,5 mm² до 1 mm²• Материјал: 180 °C - РВТ• Изработени се врз основа на DIN EN 60 238 или еквивалент	парче	10		
15	Проводник за струја(кабел) ППГ 3x1,5mm	метар	10		
16	Проводник за струја(кабел) ППГ 3x2,5mm	метар	10		
17	Проводник за струја(кабел) ППЛ 3x1,5mm	метар	10		
18	Проводник за струја(кабел) ППЛ 3x2,5mm	метар	10		
19	Проводник за струја(силикон кабел) ПП/Ј 2x0,75mm	метар	10		
20	Продолжен кабел 3x1,5mm од 3 m со три излези	парче	8		
21	Продолжен кабел 3x1,5mm од 5 m со пет излези	парче	8		
22	Осигурувачи топливи (патрони) 25A	парче	8		
23	Осигурувачи топливи (патрони) 63A	парче	8		
24	Осигурувачи топливи (патрони) 16A	парче	8		
25	Автоматски осигурувачи 16A, 1 пол, работен напон 230/400 V, работна фреквенција 50/60 Hz, класа на заштита IP 20 или еквивалентен	парче	2		
26	Автоматски осигурувачи 20A, 1 пол, работен напон 230/400 V, работна фреквенција 50/60 Hz, класа на заштита IP 20 или еквивалентен	парче	2		
27	Автоматски осигурувачи 25A, 1 пол, работен напон 230/400 V, работна	парче	2		



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

	вреквенција 50/60 Hz, класа на заштита IP 20 или еквивалентен				
28	Автоматски осигурувачи 63A, 1 пол, работен напон 230/400 V, работна фреквенција 50/60 Hz, класа на заштита IP 20 или еквивалентен	парче	2		
29	Табла изработена од самогасива пластика отпорна на топлина со вградени краткоспојни клеми за минимум 18 автоматски осигурувачи	број	2		
30	Флуо арматура - затворена, дупла со две цевки, должина на цевките 60 см	парче	2		
31	Флуо арматура - затворена, дупла со две цевки, должина на цевките 120 см	парче	2		
32	Флуо арматура - затворена, дупла со две цевки, должина на цевките 150 см	парче	2		
33	Фазомер -мал шрафцигер наменет за контактна детекција на присуство на AC напон од 220-250V, со штип3бка за закачување на џеб	парче	3		
34	Бојлерче со пластично казанче за вода до 5л, 1000 W	парче	2		
35	Батериска ламба со 5mm дијаметар (30 000mcd). Трајност на LED диодите до 50 000h. 1x 1.5V AA батерија, траење на батерији до 5h при непрекинато осветлување.	парче	2		
36	Изолир лента за струја од максимум 20 m	парче	8		
37	Батерии алкални AA од 1,5v обични тенки	парче	8		
38	Грејач за термо печка 2,5kw/3kw димензија,65x64,5x32cm	број	3		
39	Батерија 1,5V. C.R14 дебели	парче	5		
Вкупна цена без ДДВ:					



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

II.3. Вкупната вредност на нашата понуда, за ДЕЛ 3, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, **без вклучен ДДВ**, согласно техничката спецификација, изнесува:

[со бројки]

(
[со букви] денари.)

Вкупниот износ на **ДДВ** , изнесува _____ [со бројки]

II.4. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака на стоката утврдени во тендерската документација.

II.5. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација.

II.6. Се согласуваме со начинот и рокот на плаќање утврден во тендерската документација.

II.7. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација .

Место и датум

Одговорно/овластено лице

(потпис и печат)

*Образецот на понудата може да биде потписан и од лице овластено од одговорното лице (со прилог овластување).



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот [се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот бр.05-850/15/2015 за доделување на договор за

Набавка (со вклучена испорака) на сите инвентар и материјали за разни поправки, и тоа:

- ДЕЛ 1** - *Набавка (со вклучена испорака) на водовод, канализациони мрежи и санитарија*
- ДЕЛ 2** - *Набавка (со вклучена испорака) на бои, лакови и железарија*
- ДЕЛ 3** - *Набавка (со вклучена испорака) на електрични материјали и уреди*

* Да се штиклира соодветното поле, во зависност од тоа за кој дел предметот на наабвката поднесувате понуда (може и за повеќе делови)

објавен од страна на Општина Кочани, со Барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на Договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно/овластено лице

(потпис и печат)



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

Јас, долупотпишаниот _____
[име и презиме на одговорното лице на понудувачот /или на овластеното лице од понудувачот со прилог Овластување], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата поднесена од _____ (име на правното лице) за предмет на набавка:

Набавка (со вклучена испорака) на ситен инвентар и материјали за разни поправки, и тоа:

- ДЕЛ 1** - *Набавка (со вклучена испорака) на водовод, канализациони мрежи и санитарија*
- ДЕЛ 2** - *Набавка (со вклучена испорака) на бои, лакови и железарија*
- ДЕЛ 3** - *Набавка (со вклучена испорака) на електрични материјали и уреди*

* Да се штиклира соодветното поле, во зависност од тоа за кој дел предметот на наабвката поднесувате понуда (може и за повеќе делови)

по Оглас бр.05-850/15/2015 год. и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки-„Службен весник на РМ “бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14 и 78/15/, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја давам оваа изјава.

Оваа Изјава ја приложувам кон мојата понуда на денот на јавното отворање на понуди и истата се смета за составен дел на понудата.

Место и датум

Овластено/одговорно лице

(потпис и печат)



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
Tel. +389(0)33/274-001 • Faks . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

Прилог 4 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме] врз основа на чл. 129 ст. 2 од Законот за јавните набавки –/, Службен весник на РМ “бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14 и 78/15/, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____

под целосна материјална и кривична одговорност ИЗЈАВУВАМ дека понудата за

Набавка (со вклучена испорака) на сите инвентар и материјали за разни поправки, и тоа:

- ДЕЛ 1** - Набавка (со вклучена испорака) на водовод, канализациони мрежи и санитарија
- ДЕЛ 2** - Набавка (со вклучена испорака) на бои, лакови и железарија
- ДЕЛ 3** - Набавка (со вклучена испорака) на електрични материјали и уреди

* Да се штиклира соодветното поле, во зависност од тоа за кој дел предметот на наабвката поднесувате понуда (може и за повеќе делови)

ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори спротивно на прописите за заштита на конкуренцијата, како и дека не учествувам во истата постапка со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)